



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

118 33
 Скопје
 1971

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 18 февруари 1971
 БЕЛГРАД
 БРОЈ 9 ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Претплата за 1971 година внесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Претplatна служба 51-732; Продажна служба 51-671

76.

Врз основа на членот 1 точка 3 од Законот за овластување на Сојузниот извршен совет за преземање определени мерки за спроведување на стабилна политика во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/70), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ КОИ СТАСУВААТ ВО 1971 ГОДИНА ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

По кредитите одобрени до крајот на 1970 година од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството, освен по кредитите одобрени преку Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта и кредитите за учество на федерацијата во кредитирањето на извозот на опрема и бродови и на изведувањето на инвестициони работи во странство на кредит, републиките и автономните покраини во 1971 година можат да го одложат плаќањето на ануитетите кои стасуваат во 1971 година до износот утврден во оваа уредба.

Член 2

Републиките и автономните покраини можат да го одложат плаќањето на ануитетите од членот 1 на оваа уредба до вкупниот износ од 15% од тие ануитети на работните организации — должници, чие седиште е на нивната територија.

Републиките и автономните покраини ќе определат на кои работни организации — должници по кредитите од членот 1 на оваа уредба и во кој процент им се одлага плаќањето на ануитетите кои стасуваат во 1971 година по тие кредити, како и дека плаќањето на така одложените износи на ануитетите треба да се изврши заедно со плаќањето на последниот ануитет по односните кредити без зголемување на каматите и на трошоците.

Член 3

Деловните банки, преку кои се одобрени кредитите од членот 1 на оваа уредба, ќе им ги достават до 28 февруари 1971 година на републичките односно покраинските секретаријати за финансии следните податоци:

- 1) број и датум на договорот за кредитот;
- 2) назив и седиште на работната организација — должник;
- 3) вкупен износ на кредитот;
- 4) рокови на отплатувањето, на кредитот;
- 5) износ на уплатените ануитети до крајот на 1970 година;

- 6) износ на стасаните а неплатени ануитети;
- 7) износ и рок на стасаноста на ануитетите кои стасуваат во 1971 година.

Податоците од ставот 1 на овој член деловните банки ќе му ги достават и на Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 4

Одлуките за одлагање на плаќањето на ануитетите републиката односно автономната покраина ќе им ги достави на работните организации на кои им се одлага плаќањето на ануитетите, на деловните банки кај кои се водат односните кредити и на Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 5

Деловните банки, согласно одлуките за одлагање на плаќањето на ануитетите (член 4), ќе го изменат амортизациониот план по тие кредити, со работните организации — должници ќе ги сообразат договорите за кредитите и за тоа ќе го известат надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина и Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 6

До сообразувањето на договорот за кредитот во смисла на членот 5 од оваа уредба, ќе се извршуваат постојните обврски по договорите за кредитите, со тоа што по сообразувањето на договорот за кредитот треба да се изврши пресметка во смисла на одлуките за одлагање на плаќањето на ануитетите.

Член 7

Согласно со одредбите на оваа уредба, Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта ќе донесе одлука за одлагање на плаќањето на ануитетите кои стасуваат во 1971 година по кредитите од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството дадени до крајот на 1970 година преку Фондот.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 41
 10 февруари 1971 година
 Белград

Сојузен извршен совет

Претседател
 Митја Рибичиќ, с. р.

77.

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67, 30/68, 56/69 и 32/70), во врска со членот 20 од Општиот закон за финансирање средства за образование и воспитување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/68 и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1969 ГОДИНА

Член 1

Во Правилникот за начинот на составувањето на завршната сметка на фондовите и на средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/70) во називот зборовите: „за 1969 година“ се бришат.

Член 2

Во членот 1 точка 1 зборовите: „25/69 и 1/70“ се заменуваат со зборовите: „25/69, 1/70 и 57/70“.

Во точката 9 зборовите: „26/68 и 50/68“ се заменуваат со зборовите: „26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70“.

Во точката 10 на крајот се додаваат зборовите: „и одредбите на Општиот закон за формирањето и употребата на средствата на фондовите на заедничките резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70)“.

Во точката 11 зборовите: „47/66 и 56/69“ се заменуваат со зборовите: „47/66, 56/69 и 9/70“.

Член 3

Во чл. 2 до 15 на сите места бројот: „1969“ се заменува со бројот: „1970“, а во чл. 2, 5, 8 и 12 бројот: „1970“ — со бројот: „1971“.

Член 4

Во членот 15 по ставот 6 се додаваат седум нови ставови, кои гласат:

„Заедниците на образованието што примаат надоместок за школување на ученици од подрачјето на други заедници на образованието, наплатените износи на надоместоците ги искажуваат под ред. бр. 15 Наплатен надоместок за школување ученици од подрачјето на други заедници на образованието, а заедниците на образованието што го плаќаат тој надоместок платените износи ги искажуваат под ред. бр. 35 Други расходи, на образецот ЗСОБ-1.“

Заедниците на образованието кои заради заедничко финансирање на установите на образованието ѝ ги пренесуваат средствата на друга заедница на образованието, тие средства ги искажуваат под ред. бр. 35 Други расходи, а заедниците на образованието што тие средства ги примаат — под ред. бр. 19 Други расходи, на образецот ЗСОБ-1.

Во образецот ЗСОБ-2 не се внесува надоместок за школување ученици на подрачјето на други заедници на образованието кога овој надоместок ѝ се плаќа на друга заедница на образованието. Ако надоместокот се пренесува непосредно на установа на образованието, податоците се внесуваат само во колоните 3 до 7 на образецот ЗСОБ-2.

Кога определена установа на образованието ја финансираат повеќе заедници на образованието преку заедницата на образованието на чие подрачје е седиштето на таа установа, дадените средства се искажуваат на образецот ЗСОБ-2, и тоа само кај заедниците на образованието што на установата ѝ дозначиле средства. Ако на установата на образованието непосредно ѝ дозначуваат средства повеќе заедници на образованието, дозначените средства

ги искажува секоја заедница на образованието во колоните 3 до 7, а во колоните 8, 9 и 10 — само заедницата на образованието на чие подрачје се наоѓа установата на образованието.

Под редните броеви 14, 15 и 16 на образецот ЗСОБ-2 во колоната 9 се внесува бројот на воспитниот персонал.

Под ред. бр. 17 на образецот ЗСОБ-2 во колоната 10 бројот на слушателите се искажува само во случај кога слушателите се оспособуваат за стекнување определена квалификација која одговара на рангот на соодветното училиште. Во случај кога работничките и народните универзитети организираат само повремени предавања или курсеви на кои учесниците стекнуваат општо образование, бројот на тие слушатели не се запишува во колоната 10 на образецот ЗСОБ-2.

Под ред. бр. 18 на образецот ЗСОБ-2 колоните 8, 9 и 10 се пополнуваат само кога се внесуваат податоци за училишта за кои не е предвидено искажување на податоци на посебни редни броеви (музички училишта, балетски училишта и др.). Кога податоците се внесуваат за завод или за друга слична установа за образование, колоните 8, 9 и 10 на образецот ЗСОБ-2 не се пополнуваат.“

Досегашниот став 7 станува став 14.

По ставот 8, кој станува став 15, се додава нов став 16, кој гласи:

„Ако со републички закон е пропишано уплатите во корист на заедничките резерви на стопанските организации, извршени во текот на 1969 и 1970 година, да им се враќаат на уплатувачите по истекот на определен период, средствата од тие уплати се искажуваат под следните редни броеви на образецот ЗСЗР-1:

— уплатите извршени во текот на 1969 година — под ред. бр. 2 Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година. Ако тие средства во завршната сметка за 1969 година се искажани под ред. бр. 10 Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни средства, за износот на тие средства ќе се намалат средствата што се искажуваат под ред. бр. 56 Своствени средства на фондот, и тоа од завршната сметка за 1969 година и остатокот ќе се искаже под ред. бр. 1 Своствени средства пренесени од претходната година во завршната сметка за 1970 година и за тој износ ќе се наголеми износот под ред. бр. 57 Примени кредити и позајмици — туѓи средства на завршната сметка за 1969 година, кој се искажува под ред. бр. 2 Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година во завршната сметка за 1970 година;

— уплатите извршени во текот на 1970 година не се искажуваат под ред. бр. 10 Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни средства, туку под ред. бр. 12 чиј назив се менува ѝ гласи: „Средства што им се враќаат на уплатителите по истекот на определен период и средства од кредити и позајмици“.

Досегашните ст. 9 до 15 стануваат ст. 17 до 23.

Член 5

Во образецот ЗСОБ-1 се вршат следните измени и дополненија:

1) под ред. бр. 1 бројот: „52“ се заменува со бројот: „53“, под ред. бр. 2 бројот: „53“ — со бројот: „55“, под ред. бр. 4 бројот: „47“ — со бројот: „48“, под ред. бр. 5 бројот: „48“ — со бројот: „49“, под ред. бр. 6 бројот: „49“ — со бројот: „50“, а под ред. бр. 7 бројот: „50“ — со бројот: „51“;

2) под ред. бр. 59 по зборовите: „Состојба на крајот на годината“ се додаваат зборовите: „(56 плус 57 минус 58)“;

3) во делот V. Спецификацијата на трошоците на стручната служба, пред ред. бр. 60 се додава нов ред. бр. 60. Пренесени средства од претходната година, а досегашните редни броеви 60 до 65 стануваат редни броеви 61 до 66;

4) под ред. бр. 66 Непотрошени средства, зборовите: „(ред. бр. 33 минус 60 до 64)“ се заменуваат со зборовите: „(ред. бр. 33 плус 60 минус 61 до 65)“.

Во образецот ЗСФДЗ-1 под ред. бр. 1 бројот: „38“ се заменува со бројот: „45“, под ред. бр. 2 бројот: „39“ — со бројот: „46“, под ред. бр. 4 бројот: „33“ — со бројот: „40“, под ред. бр. 5 бројот: „34“ — со бројот: „41“, под ред. бр. 6 бројот: „35“ — со бројот: „42“, а под ред. бр. 7 бројот: „36“ — со бројот: „43“.

Во образецот ЗСФОПЗ-1 под ред. бр. 1 бројот: „52“ се заменува со бројот: „53“, под ред. бр. 2 бројот: „53“ — со бројот: „54“, под ред. бр. 4 бројот: „47“ — со бројот: „48“, под ред. бр. 5 бројот: „48“ — со бројот: „49“, под ред. бр. 6 бројот: „49“ — со бројот: „50“, а под ред. бр. 7 бројот: „50“ — со бројот: „51“.

Во обрасците ЗСФНП-1, ЗСФКИ-1, ЗСОБ-1, ЗСОБ-2, ЗСФДД-1, ЗСФДЗ-1, ЗСФДЗ-2, ЗСФОПЗ-1, ЗСИС-1, ЗСЗР-1, ЗСЗ-1, ЗСЗ-2, ЗСЗ-3 и ЗСЗ-4 на сите места бројот „1968“ се заменува со бројот: „1969“, а бројот: „1969“ — со бројот: „1970“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-1842/1
10 февруари 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

78.

Врз основа на членот 28 став 2 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТИ ЗА СЕМЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВА

1. Во Решението за определување на установите за издавање сертификати за семе што се извезува („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/66, 30/67 и 7/68) во точката 1 под а) одредба под 7 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 8, која гласи:

„8) Институт за кукуруз, Београд — Земун Поље;“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-936/1
23 јануари 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
д-р Боривоје Јелиќ, с. р.

79.

Врз основа на точката 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70 и 56/70), во споредба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОНИСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТОПИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОКС, ЖЕЛЕЗО, ЧЕЛИК, ЧЕЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ И ФЕРОЛЕГУРИ

1. На увозот на производите од подолу наведените тарифни броеви од Царинската тарифа — специфични опреми за производството на кокс, железо, челик, челични производи и феролегури, наме-

сто царинските стопи предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стопи за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 и 22/70), ќе се применуваат следните царински стопи:

Тарифен број	Наименување	Царинска стопа
1	2	3
40.11/1e	Надворешни гуми за други возила Ех.	
40.11/2e	Надворешни гуми за дамperi, носивост над 10 тона Внатрешни гуми за други возила Ех. Внатрешни гуми за дамperi, носивост над 10 тона	12
84.02/2	Прегревачи Ех. Прегревачи на пара од висок притисок од котли на утилизатори	12
84.02/4	Други помошни уреди за парни котли Ех. — Котли-утилизатори за ладење гасови на металуршки печки — Акумулатори на пара за сместување на вишокот на пара од котли утилизатори од висок притисок (60 at)	12
84.03/3	Ацетиленски генератори Ех. Ацетиленски генератори, капацитет над 25 Nm ³ /h	12
84.03/4	Други генератори Ех. — Уреди за производство на заштитен гас за печки за жарење — Генератори за производство на кислород, капацитет над 200 Nm ³ /h — механички дел	12
84.10/5	Клипни пумпи Ех. Клипни пумпи притисок над 90 at	12
84.11/2	Компресори Ех. — Подвижни компресори со работен притисок над 10 at — Стабилни компресори капацитет над 12 Nm ³ /min, притисок над 6 at	12
84.11/4	Вентилатори Ех. — Вентилатори-ексхаустори, капацитет над 6.000 m ³ /min за ладење на агломерати — механички дел — Вентилатори за извлекување гасови од металуршки печки чии работни температури се над 200°C — механички дел	12
84.11/5	Други дувалки Ех. Турбодувалки за печки за металуршки погони	12

1	2	3	1	2	3
84.13/4	Други огништа за печки и слични уреди Ех. Комбинирани горилници (брениери) за палење котли утилизатори и металуршки печки	12		на влошката, на полуфабрикатите и готовите производи во валалници на цевки	12
84.14/1	Печки и апарати за термичка обработка на метали, обични Ех. — Печки за термичка обработка на отковки тежина на влошката над 5 тона — Печки за термичка обработка на цевки	12 12	84.21/1	Машини и апарати за исфрлање песок за чистење на метални предмети Ех. Специјални машини за чистење на површината на металуршки фазни производи со песок (пескарење)	12
84.14/3	Печки за топилници Ех. Уреди за агломирање (синтезирање) пирометалуршко збогатување и округнување на компонентите на агломерационите шаржи — механички дел	12	84.22/2а	Жичарници товарни Ех. Жичарници автоматски за транспорт на железна руда и троска, капацитет над 150 t/h	12
84.14/4в	Други индустриски и лабораториски печки, неелектрични Ех. — Постројки за производство на кокс — Постројки за производство на сурово железо — високи печки, зафатнина над 1000 m ³ — Миксери за прием на течно сурово железо — Печки за загревање на влошка во валалници и печки за нормализирање и жарење (термичка обработка) на валалнички производи — Ковачки печки за отковки, тежина на влошката над 5 тона — Печки за магнетизирачко пржење на железна руда — Печки за печење палети — Ротациони печки за предредукција на руда со плашт дебелина над 40 mm	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	84.22/3а, б и в	Кранови Ех. — Мачки за кранови за полнење — шаржирање на електроредукциони печки, SM печки и конвертори — Мачки за кранови за вртење на ковачки ингот и на отковка за ковачници на железарници — Помошни уреди за кранови — автоматски клешти за манипулација на слабови, пакети лимови и макари ленти — Мачки на кранови со уреди за стрипување (стрипер дигалки) — Мачки на кранови за вложување материјали во металуршки печки	12 12 12 12 12 12
84.17/1с	Други машини и уреди Ех. Постројки за преработка на суров коксен гас	12	84.22/5г	Дигалки самостојни, подвижни Ех. — Подвижни — мобилни дигалки со хидрауличен факач за зафаќање на старо железо во железарници, носивост над 10 тона — Дигалки за полнење — шаржирање на SM печки, електрични печки и конвертори	12
84.18/25	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Машини и уреди за филтрирање на отпадни води на коксарници и железарници	12	84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, за манипулација, за натовар или истовар и сл. Ех. — Уреди за дозирање — додавачи, капацитет над 500 t/h материјали — Уреди за дозирање — електромagnetни вибрациони додавачи — Автоматски дозери за приготвување на јаглен за коксирање — Манипулатори за ковачки инготи и за отковки за ковачници на железарници — Хидраулични и механички уреди за манипулација со електроди на електропечки — Уреди за манипулација на жешка шаржа од ротациони до електроредукциони печки — Уреди за извртување на казани за сурово железо, суров челик и феролегури — заради чистење — Уреди за манипулација (пренос и вртење) на макари челични ленти	12 12 12 12 12 12 12 12
84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. — Уреди за пакување и сигналирање на лимови и ленти — Специјални машини за пакување и сигналирање на цевки — Специјални машини за пакување на електроди, шајки и др.	12 12 12			
84.20/1	Ваги и апарати за мерење и контрола во производството Ех. — Ваги за мерење и дозирање засипи на ленти и на контејнери — Крански електронски регистрирни ваги за челичани — Електронски ваги на конвеери за мерење тежината	12 12 12			

1	2	3	1	2	3
	— Уреди за манипулација со валјаци на валалнички станови	12	84.43/9	Лонци за леење, со механизам Ех	
	— Одземачи и одлагачи на хомогенизирана руда	12		Лонци за леење, со механизам, капацитет над 15 тона	12
	— Уреди за истоварување (кипирање) на вагони	12	84.43/11	Други конвертори, лонци за леење и сл.	
	— Самоодни машини за отстранување на треска	12		Ех	
	— Самоодни машини за манипулација со инготи	12		— Уреди за десилицирање и десулфурирање на сурово железо пред хомогенизирање во миксери	12
84.23/2а	Самоодни скрепери			— Уреди за симнување на треска од конвертори, SM печки, електроредукциони печки и сл.	12
	Ех.			— Конвертори	12
	Самоодни скрепери за дневни копови	12		— Уреди за воведување на килослојд и други гасови во течен метал	12
84.23/2б	Влечени скрепери			— Казани и лонци за сурово железо, за суров челик и за треска	12
	Ех.			— Уреди за изработка и сушење на чепни стапови	12
	Јажни скрепери за натовар на железна руда во јами	12		— Уреди за вакумирање (вакуумско леење) на течен челик	12
84.23/3	Екскаватори, механички лопати и слични самоодни уреди		84.44	Валачници и валачнички станови и валјаци за нив	
	Ех			1) Валачнички станови	12
	— Јамски натоварувачи со лажица на шини и со гумени тркала	12		2) Валачнички пруги за топло и ладно валање	12
	— Натоварувачи со лажица на гумени тркала или на гасеници за рудници со површински копови	12		3) Машини и уреди за конечна доработка	12
84.23/4б	Булдожери и багери со мотор над 200 KS			4) Машини за отсекување на полуфабрикати и на готови валачнички производи	12
	Ех			5) Машини за калибрирање	12
	— Булдожери за рудници на дневни копови	12		6) Валјаци за станови	12
	— Багери електрични, со зафатнина на лажицата над 2 m ³	12		7) Друго	
	— Багери дизел, електрични, со зафатнина на лажицата над 2 m ³	12		Ех	
	— Багери со ротирачки ведрички за дневни копови	12	84.45/1а	Машини и уреди за влечење, џлајфување и лупење на челик	12
84.23/7	Машини за длабински дупчења			Ковачки машини	
	Ех.			Ех	
	Јамски гарнитурни за длабински дупчења	12		Специјални хоризонтални ковачки машини за слободно ковање на одливки, тежина над 300 kg	12
84.23/12	Други машини стабилни или подвижни, за ископување, нивелирање, набивање и сл.		84.45/1б-2	Преси со хидрауличен погон	
	Ех.			Ех	
	— Машини режачки од удирен тип за откопување железна руда во јами	12		— Преси за ковање со хидрауличен погон за слободно ковање сила над 1.000 тона	12
	— Дупчалки за лезесто дупчење, со подножје	12		— Преси за поздебелување на краиштата на цевки	12
	— Самоодни дупчалки за дупчење и изработка на ископи	12	84.45/1в-4	Други машини за ладно оформување	
	— Вибро-дупчалки	12		Ех	
	— Уреди за полнење мински дупки со експлозив	12		— Уреди-линии за производство на отворени и затворени профили од лента и цевки	12
	— Дупчалки со пречник на дупчење над 100 mm	12	84.45/1в-5	— Рамнала за цевки и профили	
84.43/2	Машини за центрифугално леење			Други машини за увалување на запци, на навои и сл	
	Ех.			Ех.	
	Уреди за центрифугално леење на цевки од железо	12	84.45/1в-6	Машини за врежување навои на цевки и на спојници	12
84.43/3а и б	Машини за континуирано леење			Други машини за обработка по пат на деформација	
	Ех.			Ех.	
	Машини за континуирано леење на течен челик	12		Машински ножици за сечење отпадоци на метали во приготвување на влошка за производство на суров челик	12

1	2	3	1	2	3
84.45/2a-5	Други стругови — Машини за обработка на валјаци за валачнички станови	12		Ех. Уреди за автоматско режење на слабови и инготи	12
	— Машини за обработка на отковки, тежина над 500 kg	12	84.56/3	Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање	
	— Специјални стругови за чистење на површината на металуршки фазни производи	12		Ех. — Уреди за флотација (збогагување) на железни руди со киселоотпорна и абразивна облога	12
84.45/26-4	Специјални дупчалки Ех. Специјални повеќевретени хоризонтални дупчалки за дупчење плочи на кристализатори	12		— Уреди за перење на железна руда	12
84.45/2в-4	Специјални точила Ех. — Специјални точила за точење на валјаци за валачнички станови	12	84.56/7	— Уреди за брикетирање на материјали за шаржа (засип)	12
	— Специјални точила за чистење на површината на металуршки фазни производи	12		Други машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење и сл. Ех. — Уреди за мострирање на руди и концентрат	12
84.45/2г	Острила Ех. — Специјални острила за острење круни на точила со пречник на точењето над 100 mm	12		— Уреди за тешко-течносна сепарација на железна руда — механички дел	12
	— Специјални острила за острење на ножови должина над 2 m	12		— Уреди за перење и класирање на железни руди — механички дел	12
84.45/2д-3	Специјални глодала Ех. — Специјални глодала за врежување жлебови на валјаци за валачнички станови	12		— Дробилки за дробење на железна руда и кокс, капацитет над 150 t/h — механички дел	12
	— Специјални глодала за обработка на подложни плочи на железнички шини	12		— Дробилки за дробење на металуршки варовник и металуршка вар, капацитет над 150 t/h — механички дел	12
	— Специјални глодала за чистење на површината на металуршки фазни производи	12		— Дробилки за нискојаглеродни ферохром (sjurafine) — механички дел	12
84.45/2f-2	Специјални рендиња Ех. Специјални рендиња за чистење на површината на металуршки фазни производи	12		— Мелници со топки, со валјаци, со прачки и со чекани за мелење на минерални сурувини (на железни руди, на огноотпорни материјали, на металуршка вар, на јаглен за коксирање и др) — механички дел	12
84.45/2e-1 и 2	Пили Ех. Процесни циркуларни пили	12		— Мешачи и пелетизатори за приготвување и правење на сурови пелети — механички дел	12
84.45/2ж	Специјални машини за обработка со симнување на струганици Ех. Специјални машини за обработка и сечење на цевки со симнување на струганици	12	84.59/2к	— Суви и водени магнетни сепаратори	12
84.45/л	Други машини за обработка со симнување на струганици Ех. Уреди за сечење цевки со втиснување	12		Други машини и механички справи Ех. — Машини за набивање и за контрола на подградувања	12
84.50/3	Апарати за автоматско сечење или за сечење со пренос од цреж Ех. — Апарати за пламено сечење и чистење (флемување) на металуршки фазни производи	12		— Уреди за торкретирање на јамски простории	12
	— Автоматски уреди за сецкање на гредички за изработка на безрјабни цевки	12		— Уреди за вулканизација на транспортни ленти, широчина над 800 mm и на надворешни гуми за демпери	12
84.50/4	Други апарати за сечење и заварување			— Уреди за пресување (хидраулични преси) на челични отпадоци како влошка за производство на суров челик	12
				— Уреди за континуирано лужење (бајдување) на лим и цевки во валачници	12
				— Уреди за регенерација на сулфурна и солна киселина во лужилници на метали	12
				— Уреди за неутрализација на отпадни води во процесот на лужење на метали	12

1	2	3	1	2	3
	— Уреди за континуирано поддинкување на ленти, лимови и цевки	12	85 22/2a	Електрични апарати за палење мини во рударството	
	— Уреди за континуирано производство на бел лим и ленти	12		Ех.	
	— Уреди за континуирано производство на пласифицирани лимови и ленти	12	85.23/2	Кабли за пренос на сила	
	— Уреди за континуирано производство на заварени профили	12		Ех	
	— Уреди за автоматско хидраулично испитување на цевки под притисок	12	86.02/3	Кабли за пренос на сила од специјална изработка за високи температури во топилници, во челични и при други металуршки печки	12
	— Уреди за електролитичко одмастување	12		Електрични локомотиви со напојување од еден систем	
	— Уреди за поправка — торкретирање на огноотпорна облога на металуршки печки	12		Ех.	
	— Машини за намаслување и за заштитно премачкување на цевки и прачки	12		Јамски електрични локомотиви над 7 тона	12
	— Уреди за навивање спојници за рабни и безрабни цевки	12	86 04/5	— Електрични локомотиви специјално изработени за потребите на коксарници — за манипулација на вжарен кокс	12
84 62/2	Валчести лежаи			Моторни товарни вагони	
	Ех.			Ех	
	Валчести лежаи за работни валјаци на валачнички станови	12		— Самодни вагони на електричен погон за пренос на казани со суров челик, железо и троска	12
84.63/3	Други кукишта за лежаи и лежаи за рамни оски			— Специјални сомодни вагони за ремонт на конвертори	12
	Ех		86.07/1s-3	Други железнички вагони	
	Кукишта и лизгави лежаи за потпорни валјаци на валачнички станови	12		Ех	
85 02/5	Електромагнетски глави за дигање	12		— Вагони специјално изработени за прифаќање на вжарен кокс	12
85.02/6	Други електромагнети			— Вагони со казани за превоз на сурово железо, челик и троска во течна состојба	12
	Ех.		87.02/3в-1 до 3	Кипери и дамperi носивост над 15 тона	
	Магнетни глави за магнетни сепаратори	12		Ех.	
85.11/1в	Индустриски лачни печки			Кипери и дамperi за пренос на материјал	
	Ех			— руда во јами и на дневни копови	12
	— Електролачни печки за производство на челик, капацитет над 25 тона	12	87.02/3г	Камиони-теглачи	
	— Електролачни печки за производство на феролегури	12		Ех.	
85.11/1г	Други индустриски печки			Камиони-теглачи за влечење на специјални приколки за превоз на тешки рударски машини	12
	Ех.		87.07/1	Комплетни возила со сопствен погон	
	Електроредукциони печки за производство на феролегури	12		Ех.	
85.11/3	Електрични машини и апарати за заварување, лепење и спојување			Автовилушкари за пренос на макари ленти, носивост над 10 тона	12
	Ех.		87.14/4	Приколка за превоз на товари	
	— Специјални електрични апарати за наварување валјаци за валачнички станови	12		Ех	
	— Агрегати за високофреквентно заварување во континуиран процес на производство на рабни цевки и профили	12	90.18/2	Приколки за превоз на тешки рударски машини	12
85.12/9	Други грејачи			Други апарати	
	Ех.		90.24	Ех.	
	Специјални грејачи за сериско загревање на мотори за тешка механизација на дневни копови	12		Апарати за оксигенотерапија и за вештачко дишење	12
				Инструменти и апарати за мерење, за контрола и автоматска контрола на протокот, на длабочината, на притисокот итн.	
				Ех.	
				— Мерни и регулациони инструменти и апарати на ро-	

1	2	3
	тациони печки, на електро-редукциони и електролачни печки и конвертори	12
	— Мерни и регулациони инструменти и апарати на валачнички станови	12
	— Мерни и регулациони инструменти и апарати за флуиди	12
90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех. — Апарати за хемиска квантитативна анализа на суров челик и на феролегури (квантометри)	12
	— Апарати за определување гасови и други елементи во челик	12
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството во коксарници	12
	— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на производството на сурово железно во високи печки	12
	— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата на ротационите и електроредукционите печки и конвертори	12
	— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација во валачници	12
	— Уреди за мерење, проверување, анализа, автоматска контрола и регулација на работата SM и електро-печки	12

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3.1711/1

8 февруари 1971 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,

Јанко Смоле, с. р.

80.

Врз основа на членот 61 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Легитимацијата на работниците на царинската служба (во понатамошниот текст: службената легитимација) им се издава на работниците кои работат

на работите на контролата на патничкиот промет со странство, на работите на царинењето и царинскиот надзор, на работите на прекршочната постапка, како и на контролно-ревизионите работи, а според образецот кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 2

Големината на службената легитимација од членот 1 на овој правилник е 100×68 mm.

Кориците на легитимацијата се во црна боја и се обложени со кожа или со скај, а листовите се во зелена боја од вредносна хартија со воден филигран.

Член 3

Службената легитимација содржи:

1) грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузна управа за царини“; назив: „Службена легитимација“; регистарски број и серија;

2) фотографија на имателот на легитимацијата големина 55×35 mm преку која е втиснат печат на Сојузната управа за царини како орган кој ја издал легитимацијата, а под фотографијата потпис на имателот на легитимацијата;

3) име и презиме на имателот на легитимацијата, и назив на царинскиот орган во кој тој работи;

4) место и датум на издавањето на легитимацијата, печат на Сојузната управа за царини како орган кој ја издал легитимацијата и потпис на директорот на Сојузната управа за царини како старшина на органот;

5) место за заверка на важењето на легитимацијата;

6) текст: „Имателот на оваа легитимација е овластен во името на царинскиот орган чиј е работник, а во границите на своите службени овластувања, да ги врши сите дејствија во царинска постапка врз основа на одредбите на Царинскиот закон, на Законот за царинската служба и другите прописи со кои се регулирани надлежноста и начинот на работата на органите на царинската служба“.

Службената легитимација се печати на јазиците и писмата на народите на Југославија.

Член 4

Службената легитимација важи за целата територија на Југославија. Важењето на легитимацијата се заверува со потпис и со печат за секоја календарска година.

Заверувањето на легитимацијата за работниците во царинарницата го врши управникот на царинарницата, а за управниците и помошниците управници во царинарниците, како и за работниците во Сојузната управа за царини — директорот на Сојузната управа за царини.

Член 5

Евиденцијата за издадените службени легитимации се води во книгата на службените легитимации, која содржи: име и презиме на работникот на царинската служба на кого легитимацијата му е издадена, регистарски број и број на серијата, датум на издавањето, датум на одземањето односно датум на уништувањето или исчезнувањето на легитимацијата. Кон книгата на издадените службени легитимации се чуваат потврдите за приемот на легитимациите и записниците за уништувањето на легитимациите.

Службените легитимации ги издава и за нивното издавање води евиденција организационата единица во Сојузната управа за царини, што ќе ја определи директорот.

Член 6

Ако имателот на службената легитимација ја загуби службената легитимација или на друг начин остане без легитимацијата, тој е должен во рок од

три дена од денот на исчезнувањето на легитимацијата да го известат за тоа својот претпоставен старешина и исчезнувањето на легитимацијата писмено да го образложи.

Уништената, загубената или на друг начин исчезната службена легитимација се огласува за неважечка и се брише од евиденцијата за издадените службени легитимации.

Член 7

Службената легитимација се заменува:

- 1) кога ќе дотрае или ќе стане неупотреблива поради оштетување;
- 2) кога имателот на легитимацијата ќе го промени името или презимето.

Службената легитимација се одзема:

- 1) кога на имателот на легитимацијата ќе му престане работниот однос во царинската служба;
- 2) во случај на смрт на имателот на легитимацијата.

Службената легитимација што се заменува и службената легитимација што е одземена ги уништува комисија што ја формира директорот на Сојузната управа за царини односно управникот на царинарницата. Овие легитимации се уништуваат на крајот на секоја календарска година за што комисијата составува записник.

Член 8

Службената легитимација ќе им се издаде на работниците на царинската служба во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1088

28 јануари 1971 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА

(големина 100×68 mm)
(прва страна на кориците)

Грб на СФРЈ

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(втора страна на кориците)

Место за фотографија
големина 55×35 mm
Своерачен потпис,

(прва внатрешна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ
СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Серија — Рег. бр. —

(втора внатрешна страна)

(Име и презиме)

е работник на _____

(назив на царинскиот орган)

Белград, _____ 197_____ година

(МП)

Директор,

(трета внатрешна страна)

Важи за годината, Важи за годината,
197_____ 197_____

(МП)

(со 10 рубрики за заверка)

(Четврта внатрешна страна и
трета страна на кориците)

Имателот на оваа легитимација е овластен во името на царинскиот орган чиј работник е, а во границите на своите службени овластувања, да ги врши сите дејствија во царинската постапка врз основа на одредбите на Царинскиот закон, на Законот за царинската служба и другите прописи со кои се регулирани надлежноста и начинот на работата на органите на царинската служба.

(Четврта страна на кориците — празна) *

81.

Врз основа на членот 12 став 2 точка 4, во врска со членот 30 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА
ЦАРИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД СО СЕДИШТЕ ВО
СМЕДЕРЕВО

1. Се основа Царинска испостава на Царинарницата Белград со седиште во Смедерево.
2. Царинската испостава од точката 1 на ова решение започнува со работа на 1 март 1971 година.

ОЗ Бр. 1489/1—71

5 февруари 1971 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за царини,
Милован Гокановиќ, с. р.

82.

Врз основа на членот 8 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70 и 25/70), во согласност со сојузниот секретар за финансии, директорот на Сојузната управа за царини ја утврдува

ЛИСТАТА

ЗА ИЗМЕНА НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИТЕ
ОСНОВИЦИ ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ, КАМИОНИ,
МОТОРЦИКЛИ И МОПЕДИ ШТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ
И СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ГИ УВЕЗУВААТ,
ВНЕСУВААТ ИЛИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО

1. Во Листата на царинските основици за патнички автомобили, камиони, моторцикли и мопеди што југословенски и странски државјани ги уве-

зуваат, внесуваат или примаат од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/69 и 2/71), во колоната 6 царинските основици во динари, се зголемуваат за 20%.

2. Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1463/1

10 февруари 1971 година

Белград

Директор

на Сојузната управа за царини,

Милован Ѓокановиќ, с. р.

83.

Врз основа на членот 61 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67, 15/68, 50/68, 55/69 и 32/70), во спогодба со гувернерот на Народната банка на Југославија и во согласност со сојузниот секретар за финансии, генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА НАЛОЗИТЕ ЗА ПРЕНОС И НАЛОЗИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА КАЈ КОМПЕНЗАЦИИ, АСИГНАЦИИ, ЦЕСИИ И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДОЛГ

1. Во Упатството за начинот на употребата на налозите за пренос и налозите за пресметка кај компензации, асигнации, цесии и преземање на долг („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/68) во точката 2 ставот 5 се менува и гласи:

„Налозите за пресметка Службата на општественото книговодство ги извршува без проверување дали корисниците на општествени средства имаат неизвршени обврски од членот 57 б став 1 односно членот 57 в став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство.“

2. Во точката 5 став 1 зборовите: „членот 33 б од Законот за книговодството на стопанските организации или неизвршени налози за враќање позајмици на задолжителниот дел на резервниот фонд што е користен за исплатување на личните доходи согласно со членот 57 став 6 од Законот за средствата на стопанските организации“ се заменуваат со зборовите: „членот 57 б став 1 односно членот 57 в став 4 од Законот за Службата на општественото книговодство“.

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 3

29 јануари 1971 година

Белград

Заменик-генерален директор
на Службата на општественото
книговодство,

Спасоје Меденица, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за дополнување на Правилникот за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/70, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ И ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА ПРИ РУДАРСКИ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ

Во членот 1 наместо зборовите: „во членот 112“ треба да стои: „во членот 212“.

Од Сојузниот секретаријат за стопанство, Белград, 2 февруари 1971 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛ. 71 ДО 74 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ЖТП СКОПЈЕ — СООБРАКАЕН ПОГОН СКОПЈЕ

I. На иницијатива на групата работници на железничките станици Скопје и Горче Петров, Уставниот суд на Југославија, со решението У бр. 373/70 од 21 октомври 1970 година, поведе постапка за оцена на согласноста на чл. 71 до 74 од Правилникот за распределба на личните доходи и другите надоместоци на работниците на ЖТП Скопје — Сообраќаен погон Скопје од 1 јуни 1966 година со Основниот закон за работните односи.

Во одредбите на наведените членови од Правилникот е определено дека ќе им се намалува личниот доход на работниците, помеѓу другото, поради недоаѓање на работа и школување, откажување послушност, пијанство, напуштање на работното место, предизвикување недисциплина во колективот, неправилно мерење и броење на колетите, непрописно враќање или неправилно задржување на стралски ваѓони, неправилно или небрежно водење на патниот лист, ненавремено или неправилно решавање на административни предмети, небрежно и неуредно одржување на редот и чистотата во деловните простории и на слични места, недоволно извршен надзор над извршните работници и поради некавалитетни работи кои имаат за последица несреќа, задоцнување и застој во сообраќајот.

Намалувањето на личниот доход го врши надлежниот раководител во износ од 5 до 120 динари според видот на утврдениот пропуст на работникот.

Со одредбата на членот 74 став 5 од Правилникот посебно е пропишано дека намалувањето на личниот доход ќе се наголеми за 10%, ако работникот поднесе приговор на решението, за намалување, а надлежната комисија таквиот приговор не го усвои.

На јавната расправа претставникот на Сообраќајниот погон Скопје изјави дека ваквите одредби на Правилникот се резултат на специфичните прилики во ЖТП Скопје и на железниците воопшто и дека со намалувањето на личните доходи се покрива во еден дел штетата настаната поради повреда на работната должност. Истовремено претставникот на Погонот изјави дека наведените одредби на Правилникот веќе подолго време не се во примена, а дека во Погонот се применува посебен пропис за надоместокот на штетата што работниците ќе ја сторат во вршењето на работата.

II. Оценувајќи ја законитоста на одредбите на чл. 71 до 74 од Правилникот, Уставниот суд утврди дека тие содржат два основа за намалување на личните доходи. Еден основ претставуваат повредите на работната должност кои имаат за последица создавање недисциплина во работата, а втор основ се повредите на работната должност кои имаат за последица материјална штета.

Во поглед на првиот основ, а согласно со порано заземениот став, Судот смета дека за повреди на работната должност работната организација не може да пропишува намалување на личните доходи, бидејќи на тој начин се воведува парична казна, а тоа е противно на одредбите на чл. 89 до 91 од Основниот закон за работните односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/70).

Што се однесува до вториот основ, Судот смета дека прашањето на надоместокот на штетата што работникот ќе ја стори со својата работа мора посебно да се регулира (член 96 од Основниот закон), како што тоа Сообраќајниот погон Скопје, според изјавата на својот претставник, и го сторил. Според тоа, ниту прашањето на надоместокот на штетата не може да се решава со намалување на личните доходи, а особено тоа не може да биде во една неадекватна постапка, која не дава гаранции за решавање на таквото прашање.

Имајќи предвид дека одредбите на Правилникот за намалување на личните доходи веќе подолго време не се применуваат, Судот одлучи да ги укине тие одредби. Што се однесува до одредбата на Правилникот со која всушност се воведува казнување поради поднесување приговор на решение за намалување на личниот доход, Уставниот суд смета дека е во прашање тешка повреда на Уставот на СФРЈ и на законот и дека таа одредба мора да се поништи.

III. Врз основа на членот 241 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија

одлучи

1. Се укинуваат одредбите на чл. 71 до 73 и на членот 74 ст. 1, 2, 3, 4 и 6 од Правилникот за распределба на личните доходи и другите надоместоци на работниците на ЖТП Скопје — Сообраќаен погон Скопје од 1 јуни 1966 година.

2. Се поништува одредбата на членот 74 став 5 од Правилникот за распределба на личните доходи и другите надоместоци на работниците на ЖТП Скопје — Сообраќаен погон Скопје од 1 јуни 1966 година.

3. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и судии Иван Божичевиќ, Неда Љажиновиќ, Радојка Катиќ, д-р Асен Групче, Никола Срзентиќ, Јоже Земљак и д-р Иво Сунариќ.

У. бр. 373/70

24 декември 1970 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕНОТ 1 ОД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА РАШКА ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. Со одредбата на членот 1 од Одлуката на Собранието на општината Рашка за измени на Одлуката за општинските придонеси и даноци на гра-

ѓаните („Општински службени гласник“, бр. 37/70 од 15 април 1970) е зголемена стапката на придонесот од личниот доход од работен однос од 1,6% на 1,9%, а со одредбата на членот 5 од цитираната Одлука е предвидено дека таа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Општински службени гласник“.

Генералниот директор на Службата на општественото книговодство — Главна централа во Белград му поднесе предлог на Уставниот суд на Југославија за оцена на законитоста на Одлуката. Во предлогот се истакнува дека одредбите на Одлуката за зголемување на придонесот се во спротивност со одредбите на чл. 18 и 210 од Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70 — пречистен текст), поради тоа што стапките на придонесот се зголемени по 28 февруари 1970 година.

Собранието на општината Рашка е на мислење дека Одлуката не е во спротивност со Основниот закон, бидејќи претставува дополнителен пропис, а освен тоа за нејзиното донесување е прибавена претходна согласност од работните организации на територијата на општината и тој придонес е воведен заради обезбедување средства за општонародната одбрана, што претставува општ интерес.

II. Придонесот од личниот доход го плаќаат работниците и тој го товари фондот на личните доходи. Работната организација е само исплатител, а не и обврзник на тој придонес.

Законот поаѓа од тоа дека обврските на граѓаните мораат да бидат однапред познати и за тоа пропишува височината на тој придонес, како и на другите придонеси односно даноци, да се утврдува според прописите за определување на основните и стапките што важеле на 1 јануари онаа година за која се утврдуваат обврските, освен ако се во прашање прописи кои се поповолни за даночните обврзници (член 18 од Основниот закон).

По исклучок за 1970 година, височината на придонесот што ја пропишува Социјалистичка Република Србија и другите општествено-политички заедници во таа република може да се утврди според прописите за определување на основните и стапките што тие ќе ги донесат до 28 февруари 1970 година (член 210 од Основниот закон).

Бидејќи Собранието на општината Рашка ја донесло наведената одлука дури на 15 април 1970 година, Уставниот суд установи дека таквата одлука не е во согласност со Основниот закон.

Наводите на Собранието на општината Рашка за постоењето на претходен договор со работните организации на територијата на општината за воведување на зголемен придонес во текот на даночната година за потребите на општонародната одбрана, се без влијание за оцената на законитоста на наведената одлука.

Ако потребите на општонародната одбрана барале зголемени издатоци, општинското собрание и работните организации на територијата на општината биле должни таквите издатоци да ги намират на начинот предвиден со Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/69), во врска со прописите за финансирање на општествено-политичките заедници и со прописите за средствата на работните организации.

Според Законот за народната одбрана општествено-политичката заедница, како и работните и други организации, се должни да ги финансираат работите на народната одбрана кои со тој закон им се ставени во надлежност. Потребните средства можат да се обезбедат по пат на договорни и други односи помеѓу работните организации, односно помеѓу општината и работните организации. При тоа општината ги финансира и работите на народната одбрана од својот буџет, а работната организација од своите средства т. е. од доходот, и тоа на начинот на кој ги намируваат сите други договорни и законски обврски, освен придонесот од личниот доход кој го товари фондот на личните доходи.

Ако не е во можност во текот на една година во буџетот да обезбеди финансиски средства за извршување на своите обврски во областа на народната одбрана, општествено-политичката заедница е овластена финансирањето да го врши според финансиската програма по години, или привремено, како позајмица, да ги користи средствата од својот резервен фонд.

Со илнедна одредба од Законот за народната одбрана општествено-политичките заедници не се овластени во текот на годината да го зголемуваат придонесот од личниот доход, ниту работните организации се овластени на товар на фондот на личните доходи да ги намираваат потребите на народната одбрана.

III. Врз основа на изложеното, а во смисла на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот на Југославија, по одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југославија

одлучи

1. Се поништува одредбата на членот 1 од Одлуката на Собранието на општината Рашка за измени на Одлуката за општинските придонеси и даноци на граѓаните („Општински службени гласник“, бр 37/70).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Општински службени гласник“.

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и членови на Судот Иван Божичевиќ, Неда Вожиновиќ, д-р Јован Ѓорѓевиќ, д-р Александар Фира, д-р Асен Групче, Радојка Катик, Шефкет Маглајлик, Никола Срзентиќ, д-р Иво Сунариќ и Јоже Земљак.

У бр. 386

25 ноември 1970 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА СТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЛИВИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА БОЛИВИЈА

I

Се отповикува

Лука Беламариќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Боливија.

II

Се назначува

Реџаи Сурои, досегашен потпретседател на Извршниот совет на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Боливија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3

3 февруари 1971 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 76. Уредба за одлагање на плаќањето на ануитетите кои стасуваат во 1971 година по кредитите од средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството — — — | 173 |
| 77. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на составувањето на завршната сметка на фондвите и на средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници за 1969 година — — — — — | 174 |
| 78. Решение за дополнение на Решението за определување на установите за издавање сертификати за семе што се извезува — | 175 |
| 79. Решение за определување пониските царински стопи за специфична опрема за рудници на железна руда и за производство на кокс, железо, челик, челични производи и феролегури — — — — | 175 |
| 80. Правилник за службената легитимација на работниците на царинската служба — | 180 |
| 81. Решение за основање Царинска испостава на Царинарницата Белград со седиште во Смедерево — — — — — | 181 |
| 82. Листа за измена на Листата на царинските основици за патнички автомобили, камиони, моторцикли и мопеди што југословенски и странски државјани ги увезуваат, внесуваат или примаат од странство — — — — — | 181 |
| 83. Упатство за измени на Упатството за начинот на употребата на Налозите за пренос и Налозите за пресметка кај компензации, асигнации, цесии и преземање на долг — | 182 |
| Исправка на Правилникот за дополнение на Правилникот за техничките мерки и за заштитата при работата при рударски подземни работи — — — — — | 182 |
| Одлука за оцена на законитоста на чл. 71 до 74 од Правилникот за распределба на личните доходи и другите надоместоци на работниците на ЖТП Скопје — Сообраќаен погон Скопје — — — — — | 182 |
| Одлука за оцена на законитоста на членот 1 од Одлуката на Собранието на општината Рашка за измени на Одлуката за општинските придонеси и даноци на граѓаните | 183 |